



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 01. 2009 /

Monthly Bulletin 01. 2009



Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивнот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно/ Total	
31.12.2008						
НПФ / NPF	30.240	40.147	20.110	3.169	63.426	93.666
КБ Прв / KB Prv	36.060	39.770	21.842	3.802	65.414	101.474
ВКУПНО / TOTAL	66.300	79.917	41.952	6.971	128.840	195.140
31.01.2009						
НПФ / NPF	30.289	40.736	20.482	2.757	63.975	94.264
КБ Прв / KB Prv	36.148	40.422	22.277	3.279	65.978	102.126
ВКУПНО / TOTAL	66.437	81.158	42.759	6.036	129.953	196.390


* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени ./

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated.

Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови
Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
31.12.2008	2.232,91	2.771,57	100,155213	107,116421
10.01.2009	2.263,20	2.798,41	100,276443	107,113473
20.01.2009	2.286,68	2.820,76	100,379010	107,005981
31.01.2009	2.328,68	2.870,36	100,779458	107,384911

Слика 1: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови
Figure 1: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиските фондови
Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

